



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 12 јануари 1967

Скопје

Број 1

Год. XXIII

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 (48) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

1.

Врз основа на член 123 став 2 и 135 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28. XII. и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 28. XII. 1966 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА РАЗВОЈОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ВО 1966 ГОДИНА И РАЗВОЈНИТЕ МОЖНОСТИ ВО 1967 ГОДИНА

I

1. Остварениот пораст на индустриското и земјоделското производство придонесе годинава во нашето стопанство да се оствари пораст на вкупното производство и на услугите.

Во таквите движења се очекува физичкиот обем на индустриското производство да биде остварен со стапа што е над очекувањата и над остварената динамика во индустријата во целата земја, а во земјоделството да се оствари повисоко производство кај поголем број култури, а посебно кај житата.

Остварениот подем на производството е проследен и со квалитетни промени во односот на работните организации спрема организацијата на работењето и интензивирање на стопанисувањето.

Работните организации вложија големи усилби за реализација интенциите на стопанската реформа. Остварена е поголема активност во поглед подобрувањето организацијата на производството, проширувањето на интеграционите зафати и во подобрувањето на материјалната положба воопшто. Остварениот пораст на производството во основа е постигнат со зголемување продуктивноста на трудот. Намалени се загубите во стопанството, подобро е користењето на капацитетите и слично. Сето ова укажува дека во овој период, покрај квантитативните резултати, се постигнати и квалитативни промети.

Наплатената реализација, во споредба со остварените текови во целата земја, во СР Македонија се остварува со побрза динамика. Со ова учеството на реализацијата во вкупната реализација во Федерацијата е зголемено.

Односите во распределбата упатуваат на констатација дека во обврските спрема заедницата е манифестирана тенденција на намалување на нивното учество. Како резултат на ваквите померувања зголемено е учеството на делот од доходот за чија распределба непосредно одлучуваат работните организации.

Извршените промени во примарната и секундарната распределба позитивно се одразија врз економската положба на работните организации. Учеството на општествено-политичките заедници и на другите корисници на општествените средства во распределбата на општествениот производ е намалено, додека учеството на стопанските организации е зголемено.

Вкупниот краткорочен пласман на кредитите во стопанството укажува дека кредитната политика како инструмент, насочен кон усогласување на стопанско-паричните односи и стабилизирање на стопанските текови со успех се остварува. Таа ги поттикнува работните организации настанатите проблеми да ги решаваат со обезбедување на поголема мобилност на расположивите средства и нивно рационално користење. Меѓутоа, во одделни стопански гранки и организации таа предизвика сериозни тешкотии.

Извозот на стоки, без извозот на тутун, е остварен со повисока стапа од производството. Во овие рамки се забележува позначаен пораст на извозот на стоки од прехранбената, дрвната, хемиската, електроиндустријата и земјоделството. Воедно при извозот на стоки се остварени видни резултати во извозот на конвертибилното подрачје.

Запосленоста во општествениот сектор и годинава е остварена со тенденција на смирена динамика на запослување на нова работна сила, така што запосленоста, гледано во целина, е задржана на ниво од минатата година.

Во вакви околности во текот на целата година беше присутен а акутен проблемот што се поставува во врска со економското активирање на работоспособното население.

За остварените движења и оцената во 1966 година од значење е да се укаже дека и во областа на потрошувачката се остваруваат процеси кои во основа одат кон спроведување набележаната политика за оваа година.

Личните доходи во стопанството во основа се движат во сразмер со порастот на продуктивноста на трудот. Инвестициите се остваруваат на ниво од минатата година, при што е зголемено учеството на вложувањата од средствата на работните организации.

Неблаговремениот прилив на приходите на Федерацијата го доведе во прашање исполнувањето на обврските што се финансираат во рамките на овие средства. Со оглед на карактерот и структурата на инвестициите, претежен дел од започнатата инвестициона изградба се финансира од овие извори и

поради тоа нередовниот прилив во извесна мера имаше одраз ерз реализацијата на инвестициите во 1966 год.

Иако реформата внесе нови критериуми и елементи за оценување ефикасноста на вложувањата, програмите за инвестиционата изградба се уште недоволно се преиспитуваат, така што и натаму постои претежна ориентација од некои стопански организации да се реализираат поранешните програми.

Во рамките на општата потрошувачка, расходите при образованието, научната дејност и културно-просветната дејност, се остварени со поголема динамика на пораст од општиот просек и во границите на остварените приходи.

Дејството на мерките од стопанската реформа во голема мера ја смирија и динамиката на буџетската потрошувачка. Движењето на буџетската потрошувачка годинава се одвива во рамките на расположивите средства и не се очекува буџетите да завршат со дефицит.

2. Процесите што се отворени по стопанската реформа, и покрај позитивните резултати што се остварени во 1966 година, се уште не го добиле очекуваниот интензитет и квалитет. Во адаптирањето на новите услови, зголемувањето на економичноста во работењето и решавањето на проблемите, стопанските организации го основа барале повеќе еднострани решенија, а во прв ред во намалувањето бројот на запослените, без да се искористат сите можности за продуктивно запослување во работните организации. Изостанаа поголеми резултати во поинтензивното искористување на расположивите средства, во поширокото вклопување во меѓусебната и надворешната поделба на трудот, во поголемиот извоз на стоките и во подигањето степенот на доработка. Меѓутсга, ова се квалитети кои на потрајна основа треба да овозможат интензификација на стопанисувањето.

Се констатира дека тековите на производството и реализацијата не се доволно усогласени и до колку и натаму се задржи оваа појава, можат да уследат посериозни растројства во тековите на производството.

Не е забрзана циркулацијата на средствата, односно не е остваруван процес на поефикасно користење на расположивите средства.

Истовремено се покажува и пораст на меѓусебните обврски на работните организации, што укажува на вложување на ликвидноста.

Залихите на готовите производи се знатно зголемени со тенденција на постојан пораст. Тоа е особено забележително во тутунската индустрија, извесни групации од текстилната индустрија, металната индустрија, индустријата на метали, градежната индустрија и др. Исто така зголемени се залихите на недовршеното производство чие учество во авгажираниите обртни средства е зголемено.

Во областа на надворешно трговската размена во 1966 година е остварена посмирена динамика на пораст на извозот на стоки од очекувањата за оваа година.

Опаѓањето извозот на тутун во овој период на клириншкото подрачје има доминатно влијание на општите резултати во извозот.

Се констатира дека поголем број новоизградени и реконструирани објекти го продолжија предвидениот рок за пуштање во производство и тоа во поголем дел поради задоцнувањето и неспремноста на домашната машиноградба, неспремноста на инвеститорските групи и сл. На ова имаше свој одраз и нередовниот прилив на средства по кредити од сојузни извори. Иако расходите на социјалното осигурување во оваа година имаат извесно смирување на динамиката на потрошувачката, се цени дека расходите ќе бидат поголеми од приходите.

Дефицитарноста на пензиското осигурување се повеќе доаѓа до израз. Слична е положбата и со Фондот за детски додаток.

II

1. Поинтензивното искористување на расположивите основни и обртни средства останува да биде основа врз која ќе се постигне натамошен пораст на производството и на услугите во 1967 година.

2. Развојот претпоставува да биде остварена поголема пропорционалност меѓу производството и потребите.

Во производството треба да преовладува ориентација кон проширување на производството на оние асортимани и квалитети, што ќе имаат поголема сигурност за ефективна реализација и поцелосно искористување на средствата, кои ќе доведат до технолошки прогрес, до повисока продуктивност, до повисок степен на доработка и вредност и слично.

Извозот на стоки и неговото учество во вкупната реализација неминовно треба да се зголемува односно темпото на извозот да биде усогласено со поставените принципи на новиот надворешно-трговски и девизен режим.

Во рамките на напорите за поголема и редовна реализација на производството и услугите, извозот на стоки и нестоковните приходи ќе треба да се движат со повисок пораст од оној што се очекува во вкупното производство.

Интензивен пораст на продуктивноста на трудот, и високото учество на продуктивноста во порастот на производството, останува важна компонента на развојот во 1967 година. Порастот на продуктивноста на трудот во 1967 година треба да добие нов квалитет и пред се да се остварува преку поефикасно искористување на основните средства.

Во 1967 година ќе треба да се посвети многу поголемо внимание на проблемот на пласманот на готовите производи, на обемот и времето на надворешното производство, на залихите на готовите производи кои кон крајот на 1966 година се значајни, на наплатата на побарувањата, на проблемот на десоортираните и на одвишните репродукциони материјали и на други проблеми кои се битен фактор за оптимализација на стопанисувањето и за покажување доходноста на работните организации како и за ублажување проблемот на обртните средства.

Поаѓајќи од развојната политика и проблемите во областа на производството, Извршниот совет и

неговите органи, Стопанската комора на СР Македонија, банките и другите носители на активноста во 1967 година во рамките, на своите областувања и надлежност, ќе треба особено да се ангажираат ес решавање на следните проблеми: редовно покривање потребите од електрична енергија; погодно решавање на проблемите во врска со утврдувањето обемот на редовните квоти за увоз на репродукциски материјали; отстранување проблемите во врска со производството на тутун, посебно да се работи на создавање услови за непречен извоз на тутунот; на извозот и проблемите што го условуваат, да се посвети поголемо внимание; во областа на кусорочно кредитирање на стопанството да се создадат услови за поголема деловност и самостојност на банките; со кредитната политика и други мерки да се обезбеди поголем обем на стока во трговијата и да се збогати асортиманот, особено со стоки за широка потрошувачка; да се обезбеди што поредовен и рамномерен прилив на средства од сојузни извори, а посебно од сојузниот фонд за кредитирање развитокот на недоволно развиените републики и крајот; да се испита положбата и да се поднесат барања за измена на некои царински тарифи и слободно формирање на цените на некои производи; да се оствари поцелосна и поефикасна циркулација на долгорочните парични средства; да се донесе препорака општинските собранија да ја испитаат можноста и потребата тие да донесат постимулативни мерки за развојот на терцијалните дејности. Тоа особено преку постимулативна даночна политика и слично.

3. Во 1967 година треба да се забрза научно-истражувачката работа. На таа основа многу повеќе да се потпира развојот и решавањето проблемите со кои е соочено стопанството во поглед на интензификацијата на работењето, производната ориентација, подигање техничкиот процес и примената на современите достигнувања во производството, пласманот на производите, истражувањата на природните богатства и другите проблеми кои се од особена важност за општиот прогрес.

Од средствата на Републиката наменети за инвестиции во стопанството во 1967 година ќе бидат издвоени повеќе средства отколку во 1966 година.

За ефикасно искористување на овие средства ќе треба благовремено да биде донесена програма.

Истражувањата во основа треба да имаат наскока на селективен избор на истражувања и довршување на оние што се почнати од порано.

4. Процесот на интеграцијата и деловно поврзување на работните организации треба да продолжи со поголем интензитет и да се прошири на поголем вид активност.

Со посебните прописи кои ќе бидат донесени ќе се создадат услови да поуспешно одвивање на овие процеси.

5. И во 1967 година ќе треба да се вложуваат напори за доследно остварување политиката, потрошувачката во сите нејзини видови да се остварува во рамките на расположивите средства.

Личната потрошувачка и личните доходи во начело остануваат да се движат напредно, со порастот на продуктивноста и со остварениот општествен производ. На таа основа постојат услови личните доходи од работен однос во 1967 година да бидат следени со натамошен пораст.

Во 1967 година со ревалоризацијата на основните средства ќе дојде до поголемо објективизирање на условите за распределба а тоа наедно ќе има и одредено влијание врз формирањето на личните доходи.

Унапредувањето системот и методот на внатрешната распределба на доходот се уште ќе претставува крупна задача во 1967 година и ќе бара натамошни проучувања и напори за подоследно наградување следен елсжениот труд. Во оваа смисла особено треба да дојде до израз ориентацијата кон измена на начинот на внатрешната распределба на личните доходи, каде што се уште има елементи на плата, примана во време, а не по учинок, карактер на уравнилогки и слично.

Положбата со личните доходи, посебно постоењето на разлики во нивото на личните примања меѓу оние во стопанството и во нестопанските дејности и одделни гранки и групации внатре во стопанството, во 1967 година бара темелно проучување и преземање мерки за системно решавање на проблемите од оваа област.

Во 1967 година ќе се постави потреба работните организации во соработка со синдикатите и комората да изработат критериуми за формирање политика на лични доходи во зависност од движењето на производството, продуктивноста на трудот и другите ефекти на стопанисување.

Општата потрошувачка што се потпира врз приходите од буџетот во 1967 година нужно ќе се остварува со динамика под порастот на општествениот производ.

Сва упатува на политика на натамошно преиспитување организацијата на службите, пошироко селектирање на трошоците, средување на инвестиции од оваа област во оптимално можните граници и на постигања поголем степен на интензификација на трудот. Напорите во овој поглед во 1967 година во основа треба да создаат услови за поединечна динамика на порастот на личните доходи на запослените и за подигање степенот на развиеноста на службите воопшто.

Доследното спроведување целите на реформата и во областа на општата односно буџетската потрошувачка бара започнатите процеси во оваа година да продолжат со поголем интензитет во идната година, а врз нови квалитативни и квантитативни димензии и структури.

Принципот на реално одмерување на сопствени-те приходи и во 1967 година треба да биде појдовна основа за димензионирање на расходите.

Во 1967 година посебно внимание ќе се посвети на односите што ќе се воспостават меѓу приходите на буџетите и фондовите на заедницата за образование и воспитување. Тоа треба да најде соодветни решенија во републичкиот Закон за финансирање на образованието и воспитувањето.

Се очекува дека средствата што ќе служат за финансирање на управата ќе бидат димензионирани со пониска стопа на пораст од порастот на вкупните буџетски средства на општествено-политичките заедници.

Со инструментите за формирање и распределба на буџетските средства, посебно преку политиката на распределба на дополнителните средства и преку политиката на отстранување дел од републичките приходи, се овозможува во буџетите на општините да се обезбеди позабрзана стопа на пораст на средствата и зголемување на нивната сопствена материјална основа.

Републиката ќе продолжи да интервенира во решавањето на одделните и специфичните проблеми во општините каде што постојат такви проблеми. Тука, во прв ред, доаѓа помошта на Републиката што се обезбедува преку наменски или зголемени додатни средства во решавањето проблемот на големата смртност на децата и доенчињата во одделни општини.

6. Инвестиционата активност и во 1967 година треба да се остварува во рамките на расположивите средства.

Потпирајќи се на расположивите средства за инвестиции во основните и обртните фондови, вкупниот обем на инвестициите во однос на минатата година се очекува да биде повисок.

Во структурата на можната реализација на инвестициите во стопанството, индустријата и натаму ќе заземе доминантно место. Во другите области се очекува да се зголеми учеството на инвестициите во сообраќајот.

И во 1967 година инвестиционата активност во најголема мера е ориентирана на продолжување и површување на инвестициите чија изградба е отпочната во претходните години. Ефектуирањето на овие инвестиции треба да се остварува со поголема ефикасност.

Со оглед на бавниот процес во организационите подготовки во изградбата на мелиорационите системи, потребно е непосредните носители на инвестициите на системите и Стопанската банка да ја усогласат динамиката на градбата со динамиката на расположивите средства.

Меѓутоа, и во 1967 година ќе се наложи потребата расположивите средства претежно да се насочуваат на довршување и изградба на објекти за кои се создадени услови за нивно побрзо ефектуирање.

Значајно место во инвестиционата политика во 1967 година зазема процесот на модернизацијата и реконструкцијата на постојните објекти во стопанството. Вложувањата во модернизација и реконструкција во 1967 година треба да се остваруваат со поголема ефикасност и динамика и со тоа да се создаде појдовна основа за поуспешно остварување задачите од среднорочниот план.

Во 1967 година процесот на модернизацијата и реконструкцијата на постојното стопанство во најголема мера ќе се потпира врз средствата на работните организации. При ова посебно треба да се истакне можноста за обезбедување девизни средства

за набавка на увозна опрема. Во идната година треба да дојде и до поголема концентрација на расположивите средства на стопанството во банките по пат на орочување. Ова би овозможило и поголема мобилност на расположивите средства и услов за поголеми вложувања во модернизација и реконструкција на стопанството. Меѓутоа, прашањето за поголема концентрација на расположивите средства е се уште недоволно проучено и во таа смисла е потребно изнаоѓање на системски и други решенија кои би придонеле за забрзување на овој процес.

Покрај овие две основни задачи во инвестиционата политика, и вложувањата за трајни обртни средства претставува проблем за кој носителите на инвестиционата активност ќе треба да водат сметка и да обезбедат соодветен однос во вкупните вложувања.

Во остварувањето на инвестиционата политика во 1967 година треба и натаму да се смета за постоењето на проблемот за усогласување динамиката и обврските на започнатата изградба, според приливот на средствата за објекти што се финансирани од средствата на Федерацијата. Банките, инвеститорите и другите заинтересирани фактори во инвестиционата изградба, треба да вложуваат напори и да изнајдуваат решенија што ќе придонесат овој проблем што поуспешно да се решава.

Инвестициите и инвестиционата политика во 1967 година претпоставува да се оствари поредовен прилив на средства од сојузни извори за објектите што се регулирани со посебни прописи, како и поредовен прилив и поголем обем на средства од Сојузниот фонд за кредитирање на развојот на недоволно развиените републики и краишта.

Од особено значење ќе биде и поголемото ангажирање на работните организации, банките и други органи за привлекување на средства за инвестиции надвор од нашата Република. Во врска со ова во 1967 година треба многу повеќе да се користи инструментот на додатната камата, предвиден со среднорочниот план и на таа основа донесените прописи.

Покрај додатната камата, тоа ќе биде поттикнување и со други економски мерки и инструменти за преливање на средства меѓу стопанските организации.

Инвестициите за посебни намени, предвидени со среднорочниот план да се финансираат од средствата на Републиката наменети за инвестиции во стопанството во 1967 година, ќе бидат на повисоко номинално ниво и со тоа се обезбедува динамиката во поглед извршувањето на предвидените задачи.

За развитокот на недоволно развиените подрачја во Републиката во 1967 година од овие средства ќе се издвојат 12,5 милиони динари.

За реализација на инвестициите на Републиката за определени намени, треба да се донесат соодветни програми.

Вложувањата од средствата на Фондот за обновување и изградба на Скопје во 1967 година ќе бидат на повисоко ниво. Во таа смисла потребно е да се засилат работите за реализација на програмата за об-

нова и изградба на Скопје, а посебно за вложувањата што се однесуваат на некои реконструкции и модернизација на стопанството.

7. Условите за стопанисување во 1967 година ќе ги поттикнуваат работните организации да ги интензивираат усилбите за економски рационално и поефикасно користење на расположивиот работен фонд и средствата за работа, односно за обезбедување услови за натамошно зголемување продуктивноста на трудот. И во 1967 година зголемувањето продуктивноста на трудот треба да има доминатно влијание врз порастот на производството. Согласно со ова запослувањето на нова работна сила во општественото стопанство и општествените служби треба и натаму да се остварува во рамките на економски оправдаите потреби.

Поддржувањето и поттикнувањето на овие процеси претставува значаен фактор за реализација на економската политика насочена кон стабилизирање на стопанските текови и полна афирмација на целите на општествената и стопанската реформа. Согласно со ова усилбите на стопанството треба да бидат поттикнувани и насочувани:

— кон поинтензивно и ефикасно користење на средствата за производство;

— кон отстранување тесните грла во производните процеси и создавање услови за работа во повеќе смени насекаде каде е тоа економски нормално;

— кон реконструкција, модернизација и оптимализација на производните капацитети.

На тој начин ќе се создаваат услови за запослување на нова работна сила и за пораст на запосленоста во општественото стопанство врз проширена, економски оправдана основа.

Поаѓајќи од постојаната положба на квалификационата структура и условеноста на реализацијата на усилбите за интензивирање на стопанисувањето од степенот на стручноста на кадрите во запослувањето на нова стручна работна сила работните организации треба да гледаат како на рационални вложувања во создавањето и изградувањето на потребните стручни кадри, со воспоставување непосредни контакти со образовните институции и да ги прифаќаат и запослуваат младите стручни кадри што бараат запослување.

Согледаните можности за запослување на нова работна сила укажуваат дека и во 1967 година, преку очекуваното зголемување на активноста во општественото стопанство, нема можност да се обезбеди економско активирање на целиот прираст на работоспособното население. Оттаму се наложува интензификација на усилбите во создавањето усилби за поголема економска активност на населението врз база на личниот труд.

Во таа смисла, покрај другото, е потребно:

— да се забрза донесувањето на законските акти за даночните олеснувања на индивидуалните производители во брдско-планските краишта; и на тој начин да се создадат услови за зголемување интересот на индивидуалните производители за поефикасно

но искористување на постојните природни и други услови во развитокот на сточарството и другите дејности што ги даваат тие услови;

— да се интензивираат усилбите за поттикнување интересот за поголема ориентација на трудоинтензивни и високодоходни култури, посебно за проширување производството на тутун.

Во таа смисла потребна е поголема иницијативност и координирана активност на општествено-политичките заедници, стопанската комора, деловните здруженија и деловните банки за создавање услови за проширување кооперантските односи со индивидуалните производители, со преземање соодветни мерки за благовремено договарање и контрахирање на производството, обезбедување средства за кредитирање на соодветните акциони програми на стопанските организации и нивните деловни здруженија;

— да се интензивираат усилбите во реализацијата на политиката за развигот и на другите дејности заснован врз индивидуалниот труд (вгостителството и туризмот, занаетчиството, домашните ракотгоби и сл.).

Интересот на работоспособното население за економско активирање во овие дејности треба да биде поддржуван и поттикнувач од општествено-политичките заедници со обезбедување соодветни услови за нормален развиток на овие дејности во рамките утврдени со позитивните законски прописи, со реалното одмерување на обврските спрема заедницата и поддржување нивните усилби во организацијата на снабдувањето со сировини, материјали и алат, обезбедувањето на работен простор и изградувањето на стручни кадри.

8. Обемот на финансиските средства што ќе стојат на располагање за финансирање на станбено-комуналната активност во 1967 година дава можност да се зголеми изградбата на станови. За остварување на оваа задача, меѓутоа, од големо значење ќе биде ефикасното искористување на расположивите средства.

Работните организации и банките, преку банкарскиот механизам, треба да создадат услови, средствата да станат многу помобилни и тие ефективно да се користат.

Иако постојниот систем за кредитирање на станбената изградба е во улодување, во досегашната практика се забележуваат нерешени проблеми кои ја успоруваат оваа изградба. Заради тоа се наложува преиспитување на деловните односи на релација банки — социјализирачки претпријатија и корисници на станови.

За обезбедување и реализација на предвидениот обем на станбената изградба од значење се и следните моменти: создавањето на соодветни реални услови во нашите градови и населени места преку поефикасни урбанистички решенија и локации и јасно одредена политика за користење на градежниот земјиште и слично.

9. Преку заедниците на образованието и воспитувањето во чие управување се вклучува и стопанството, ќе се создадат и пореални материјални услови за непосредно негово влијание, како во по-

глед на финансирањето на образованието, така и во поглед профилите на кадрите што се подготвуваат преку образовните институции.

Напоредно со одвивањето процесот на зголемување средствата за образованието, треба да се вложуваат напори за поголема рационализација на училишната мрежа и на системот на образованието. Во тој однос треба да се вложуваат напори за поуспешно усогласување системот на образованието со општествениот развој, посебно со потребите на стопанството.

10. Во областа на социјалното осигурување во 1967 година се очекува посмирена динамика на потрошувачката особено во областа на здравственото осигурување. На стабилизацијата на потрошувачката ќе дејствуваат веќе преземените мерки во 1965 година, но и натаму ќе треба многу внимателно да се следат движењата во оваа област за да не дојде до нарушување на основните начела — потрошувачката да се движи во рамките на расположивите средства.

11. Во областа на здравствената заштита, и покрај осетно подобрената положба во 1966 година, треба да се смета на одделни проблеми во 1967 година кои ќе бараат решавање. Во овој поглед особено ќе се јави проблемот на обртни средства, цената на здравствените услуги, редовната уплата на побарувањата од корисниците и слично. Сето ова создава комплекс на проблеми кои бараат проучување и изнаоѓање соодветни решенија. Воедно треба да дојде до поактивно дејствување во насока на подобрување организацијата на работата, здружување на здравствените служби, како во дејноста на превентивата, така и во куративата.

12. За остварување задачите во областа на културните дејности и натаму останува отворен проблемот на обезбедување постабилни извори на средства за редовно финансирање на соодветните служби.

Воедно се присутни и проблемите на организацијата што бара поопстојни проучувања на фондовите и нивната политика и слично.

Во решавањето на овие проблеми, покрај другото, треба да се бара и интензивирање процесите на интеграцијата.

Воедно се присутни и проблеми на организацијата што бара поопстојни проучувања на фондовите и нивната политика и слично.

Во решавањето на овие проблеми, покрај другото, треба да се бара и интензивирање процесите на интеграцијата.

13. Развојот на физичката култура се повеќе треба да станува важечки фактор на општиот и стопанскиот развој. Оттаму, во 1967 година, во издавањето по сите носители на општествената дејност развојот на физичката култура треба да добие соодветно место. Во тоа значајно место треба да имаат школите и работните организации.

Во условите на спроведување стопанската и општествена реформа, при премин од екстензивно на интензивно стопанисување, техничката култура, исто така, се повеќе треба да станува важен фактор

на општествено-економскиот развој. Техничката култура треба да добие соодветно место во современото образование и во таа смисла да се создаваат материјални и кадровски можности за развој на општотехничкото образование и за политехнизација на наставата.

14. Во рамките на напорите за развојот на социјалните служби, во 1967 година треба да се посвети особено внимание на решавањето проблемите за кивното поредовно финансирање и со тоа да се овозможи поуспешното остварување на задачите.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 1

4 јануари 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

2.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за дополнување на Одлуката на Извршниот одбор на Стопанската банка — Скопје, за утврдување висината на средствата и одредување поблиски услови за одобрување кредити за модернизација и оптимализација на индустријата и рударството, донесена на седницата од 30. XII. 1966 година, Стопанската банка во Скопје распишува

К О Н К У Р С

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА И ОПТИМАЛИЗАЦИЈАТА НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

Во Конкурсот за давање кредити за учество во финансирањето на модернизацијата и оптимализацијата на капацитетите во индустријата и рударството („Службен весник на СРМ“, бр. 29/66), во точката VII на крајот се додаваат 2 нови става кои гласаат:

„По исклучок од одредбите на точката 1) од претходниот став место барања со инвестициона програма Банката во пропишаните рокови ќе прима и пријави со кусо образложение на инвестиционото вложување; во што се состои инвестиционото вложување, што се постигнува со инвестицијата, можностите за обезбедување со сировини и планска наредба производите на домашниот и странскиот пазар, девизниот ефект што ќе се оствари, пресметковната вредност на инвестицијата и конструкцијата на финансирањето и сл.

По пријавите од претходниот став Банката ќе се изјасни најдоцна во рок од 30 дни од истекот на пропишаниот рок за прием на барања — точ. IX од Конкурсот“.

Бр. 06-1

9 јануари 1967 година

Скопје

Генерален директор на
Стопанската банка,
Трајан Ивандовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка, за докажување на загубено свидетелство за завршен III клас трговска школа во Прилеп, през учебната 1924/25 година, на име Возгоески Гога од Прилеп, улица „Б. Талески“ број 47.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да соопшти на Општинскиот суд во Прилеп, во рок од 3 месеци по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 1000/66

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено IV одделение основно училиште во село Костинци, Прилепско, през учебната 1935/36 година, на име Димитриоска Најдова Благунa, родена во село Стробија, Прилепско, а сега живее во Прилеп, улица „Ленин“ број 2016.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да соопшти на свој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 615/66. (4)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При Општинскиот суд во Кичево, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено четиригодишно основно училиште, през учебната 1925/26 година во училиштето во село Кнежино, Општина Кичево, на име Андоноски Козмо, од село Кнежино.

Се повикува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да соопшти на овој суд во рок од три месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 185/66. (81)

При Општинскиот суд во Кичево, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено четиригодишно основно училиште, през учебната 1940/41 година, во училиштето во село Орланди, на име Насуфовски Зендил од село Челопеци, општина Кичево.

Се повикува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да соопшти на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 381/66.

При Општинскиот суд во Кичево, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено четиригодишно основно училиште, през учебната 1922/23 година во училиштето во село Орланди, на име Раитоски Сако од село Челопеци, Општина Кичево.

Се повикува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да соопшти на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 356/66. (2)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 961, страна 615, книга IV, е запишана под фирма: Стопанска банка во Скопје. Предмет на работењето на банката е: 1. дава инвестициони кредити за основни и трајни обртни средства особено за инвестиции што се од битно значење за ускладување и насочување стопанскиот развој на Републиката; 2. дава девизни кредити за увоз на опрема и репродукционен материјал во врска со инвестициите; 3. дава кредити на работни организации за извршување на инвестициони работи во странство; 4. дава кредити за стопански и нестопански инвестиции од средствата на Републиката; 5. финансира инвестиции од средствата и за сметка на Републиката; 6. врши кредитирање и финансирање на инвестиции без обврска за враќање од средствата и за сметка на давателот на тие средства; 7. дава краткорочни кредити за повремени обртни средства; 8. продава девизни средства за набавка на увозна опрема, репродукционен материјал, лиценции, инженеринг и др. плаќања во врска со инвестициите; 9. дава гаранции за увоз на опрема и репродукционен материјал во врска со инвестициите; 10. склучува кредити во земјата и во странство заради кредитирање на стопанските инвестиции, набавка на опрема и репродукционен материјал од увоз и др.; 11. прима орочени депозити и депозити по видување динари и девизи; 12. издава обврзници и благајнички записи; 13. прибира и други средства што можат да се употребат за кредитирање како што се: гарантни износи, учество и др.; 14. врши платен промет во странство; 15. есконтира деловни меници и хартии од вредност што ги поднесуваат деловните банки и стопанските организации; 16. врши и други банкарски работи во врска со нејзините основни дејности.

Банката е основана од основачите со одлуката за основање на основачкото собрание, одржано на ден 2. III. 1966 година и тоа: Социјалистичка Република Македонија, Градското собрание на град Скопје, Генералната дирекција за обнова и изградба на Скопје, Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, Комерцијално-инвестиционата банка — Битола, Комерцијалната банка — Прилеп, Комерцијалната банка — Куманово, Комерцијалната банка — Тетово, Комерцијалната банка — Штип, Комерцијалната банка — Струмица, Комерцијалната банка — Титов Велес, Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ Скопје, Рударско-енергетскиот хемиски комбинат „Косово“ — Приштина, Рудници и железарницата во Скопје, Рудниците за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип, Рудниците за олово и цинк „Саса“ — Пробиштип, Хемиско металуршкиот комбинат „Југохром“ — Јегуновце, Топилницата за олово и цинк — Титов Велес, Фабриката за огноотпорни материјали „Силика“ — Гостивар, Фабриката за порцелан „Борис Кидрич“ — Титов Велес, Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, Индустријата за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции и намештај „Алумина“ — Скопје, Фабриката за автоделови „Руен“ — Кочани, Фабриката за рабни цевки „11 октомври“ — Куманово, Фабриката за разладни и лимени производи „Горги Наумов“ — Битола, Хемиската индустрија „Пролетер“ — Скопје, Фабриката „Алкалоид“ — Скопје, Органско-хемиската индустрија „Наум Наумоски-Борче“ — Скопје, Фабриката за сапун и козметика „Цветан Димов“ — Скопје, Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје, Дрвно индустрискиот комбинат — Кавадарци, Волнарскиот комбинат „Тодор Ципоски — Мерцан“ — Титово, Претпријатието за памук „Струмичанка“ — Струмица, Работната заедница „Македонка“ — Штип, Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев“ — Скопје, Претпријатието за промет со жита и преработки од жита „Македонија жито“ — Скопје, Парната пиварница — Скопје, Туруновиот комбинат — Прилеп, Земјоделското стопанство „Анска Река“ — Валандово, Земјоделскиот комбинат „Тиквеш“ — Кавадарци, Лозарското претпријатие „Лозар“ — Титов Велес, Земјоделската задруга „Светлост“ — село Породин, Битолско, ЗИК „Овче Поле“ — Свети Николе, ЗИК „Пелагонија“ — Битола, ЗИК „Црвена ѕвезда“ — Штип, Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани, Градежното претпријатие „Грагит“ — Скопје, Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје, Градежното претпријатие „Маврово“ — Скопје, Градежното

претпријатие „Пелагонија“ — Скопје, Аутотранспортното претпријатие „Галеб“ — Охрид, Заедницата на ПТТ претпријатија Скопје, Претпријатието за градски автобуски сообраќај — Скопје, Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, „Ауто Македонија“ увоз-извоз — Скопје, „Вардар“ увоз-извоз — Скопје, „Технометал Македонија“ — Скопје, „Транскооп“ — Скопје, Деловното здружение за стока и сточни производи „Македонијакооп“ — Скопје, Претпријатието за извоз на тутун „Македонија“ — Скопје, „Агрохемизација“ — Скопје и „Меркур-импорт“ — универзална трговија — Скопје.

Банката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Трајан Ивановски, генерален директор, Атанас Каџујани, зам. на генералниот директор, Андон Поп Андонов, пом. генерален директор, Славчо Стојменов, директор на дирекцијата за средства, и Илија Димовски, в. д. директор на дирекцијата за сметководство.

Банката ќе ја потпишува генералниот директор сам, а во негово отсуство зам. на генералниот директор со сите права и обврски на генералниот директор.

Останатите лица банката ќе ја потпишуваат колективно по два потписника.

Стопанската банка — Скопје е конституирана на 11. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 176/66. (1199)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 258, страна 955, книга I, е запишана под фирма: Туристичко претпријатие „Глобус“ од Куманово — Пословница во Скопје, улица „Иво Рибар Лола“ број 11. Предмет на работењето на пословницата е: организирање патување во земјата, организирање на излети и разгледување на знаменитости, организирање и вршење дочек — прихватање, сместување и испраќање на патници и багаж, обавување на водечка служба, вршење на работи околу организирање на конгреси, конференции и турнири и сл., продажба на сите превозни исправи, посредување при продажбата на услугите, сместување и исхрана, вршење превоз на патници и туристи, вршење на менувачка служба, работа околу прибавување исправи за патување, исправи за патување во странство, посредување при осигурување на патници и туристи, патнички багаж и моторни возила, прибавување царински документи за моторни возила, туристичка информативна служба, продажба на предмети за спомен, разгледници и туристичка пропагандна литература, посредување при продажба на возни билети за спортски, стопански и културни приредби, како и за галерии и музеи, чување и отпрема на патнички багаж и други предмети на патници (гардероба).

Пословницата е основана од работничкиот совет на Туристичкото претпријатие „Глобус“ од Куманово со одлука број 39 од 10. XII. 1965 година.

Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Чаневска Крстева Веселинка, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 17/66. (639)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, број 958, страна 601, книга IV, е запишано под фирма: Комуналното претпријатие за пазари „Скопски пазар“ во Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: управува со сите пазари и пазаришни објекти, панаѓури, добиточни саеми, како и со сите други згради и уреди кои му се доделени или кои ќе му се доделат, како и тие што самиот ќе ги уредува, одржува и изградува во сопствена режија и преку други изведувачи, пазари, снабдувачки центри (отворени и затворени) и други објекти и инвентарни предмети потребни за успешното извршување на основната задача; се грижи за спроведува-

њето на пазарниот, панаѓурскиот и саемскиот ред и за спроведувањето на прописите кои го регулираат правилното одвивање на стоковниот промет и чистотата и хигиенско-санитарните и ветеринарните услови; се грижи за извршување на приходите и расходите според својот финансов план; врши наплата на надомест за услугите што ги извршува преку пазариштата, снабдувачките центри и друго според цената пропишана од органите на управување. Се грижи за оспособување на потребниот стручен кадар и ја анализира целокупната работа на пазарите и превзема мерки за нивното унапредување.

Претпријатието е основано со прераснување на Управата за пазари — Скопје во претпријатие со одлука на работничкиот совет број 1243 од 12. XII. 1965 година и решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 02-1570/70 од 27. IV. 1966 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Керим Ибраим Муарем, директор, Барјакта-совски Стојан Петар, секретар.

Комуналното претпријатие за пазари „Скопски ров Андреја Иван, шеф на сметководството, и Спа-пазар“ — Скопје е конституирано на ден. 13. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 316/66. (1149)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 963, страна 633, книга IV, е запишано под фирма: „Југотутун“ — Здружено претпријатие за производство, откуп, обработка, преработка и промет на тутун и тутунови производи — Скопје (скрастен назив на претпријатието е: „Југо-тутун“ здружено претпријатие — Скопје), улица „12 уларна бригада“ (населба „Вардар“). Предмет на работењето на претпријатието е: производство, контрахирање, откуп, обработка, преработка, промет на тутун и тутунови производи, набавка на репроматеријал, опрема и друго.

Претпријатието е основано со договорот за спојување на претпријатијата и Институтот за тутун во здружено претпријатие и тоа: Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовел“ — Скопје. Тутуновиот комбинат — Прилеп, Тутуновиот комбинат — Куманово, Претпријатието за обработка на тутун „Јака“ — Радовиш, Претпријатието за производство, контрахажа, откуп и обработка на тутун „Борис Кидрич“ — Струмица, Претпријатието за производство, откуп и обработка на тутун — Битола, Претпријатието за обработка на тутун „Марја Димова“ — Кавадарци, Претпријатието за производство, откуп и обработка на тутун — Титов Велес, Претпријатието за производство, откуп, обработка и продажба тутун — Штип, Претпријатието за производство, откуп и обработка на тутун „Нико Доаѓа“ — Крушево, Претпријатието за производство, откуп и обработка на тутун — Демир Хисар, Претпријатието за обработка на тутун — Делчево, Претпријатието за обработка на тутун — Кочани, Претпријатието за откуп и обработка на тутун „Моша Пијаде“ — Неготино, Претпријатието за откуп и обработка на тутун „Горица“ — Винаца, Штипско, Претпријатието за обработка на тутун — Тетово, Претпријатието за производство, откуп и обработка на тутун „Треска“ — Македонски Брод, Претпријатието за производство, откуп, обработка и продажба на тутун — Ресен, Претпријатието за производство, обработка и продажба на тутун и лозаро-овоштарство „Стив Наумов“ — Битола, Специјализираното претпријатие за производство, обработка и откуп на тутун „Борка Левата“ — Прилеп, Земјоделското претпријатие за производство, обработка и откуп на тутун „Бела Вода“ — Титов Велес, Претпријатието за извоз-увоз на тутун и тутунови преработки „Македонија“ — Скопје и Институтот за тутун — Прилеп.

Здруженото претпријатие ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Талевски Петре Благоја, в. д. директор, Ангелковски Јованов Благоја и Милошевски Анто Јордан, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 442/66. (1193)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 19, страна 176, книга III, е запишана под фирма: Претпријатие за унапредување на надворешно трговската размена и застапување на странски фирми „Интеримпекс“ од Скопје — Служба — единица за стопанисување со станбени згради во Скопје. Предмет на работењето на службата е: стопанисување со станбените згради за кои носител на правото за користење е „Интеримпекс“ — Скопје, во рамките на правата и должностите определени со Основниот закон за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост.

Службата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Интеримпекс“ — Скопје, со одлука број 670 од 30-XII-1965 година.

Раководител на службата е Ѓорѓи Петрушевски.

Службата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Пановски Јово, пом. генерален директор, Хаџимитров Димитар, пом. генерален директор, Штеријев Ивач, директор на стопанско-сметководниот сектор, и Карапанчев Димитар, книговодител-контер.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 469/66. (1202)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 860, страна 1183, книга III, е запишана под фирма: „Народна техника“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Продавница во Скопје, улица „Партизанска“ број 16. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на електротехнички материјали и прибор, железарска и метална стока, средства и прибор фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор, научни апарати, инструменти и прибор, радиоапарати, телевизори и прибор, спортски прибор за бродарство, кајакарство и едриличарство, книги — стручна литература, антиквитети-уметнички дела, предмети од уметнички занаети, разни комплекти за опрема на работилници, лаборатории и кабинети за ширење на техничка култура и други стоки (материјали) од дејноста на работната организација.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Народна техника“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 09/4-8418 од 14-V-1966 година.

Раководител на продавницата е Груевски Стефан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 357/66. (1196)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 448, страна 545, книга IV, е запишана под фирма: Електро-инсталатерска занаетчиска услужна задруга „9 мај“ — Скопје, улица „106а“ број 76. Предмет на работењето на задругата е: електро-инсталатерска дејност.

Задругата е основана од основачите: Мегдовски С. Адем, Секуловски Перо, Вујаз М. Вилем, Јовевски Крсте, Митевски Светозар, Шапка Хајредин, Димитровски Никола, Јовановски Симеон, Најдаров Исмет, Зекир Рамадан, Мегдо Нијазија, Цветковиќ Светислав и Адзми Садик на основачкото собрание на ден 1-IV-1966 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Мегдовски С. Адем, директор, во границите на овластувањето.

Членови на привремениот управен одбор се: Димитровски Никола, претседател на управниот одбор, Секуловски Перо, Вујаз Вилем, Мегдовски Адем и Мегдо Нијазија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 289/66. (850)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-VI-1966 година, рег. број 15/66, книга II, е запишано под фирма: Инвалидско одморалиште „Сутјеска“ од Охрид. Предмет на работењето на одморалиштето е:

1. вршење угостителски и други услуги, сместување и исхрана на инвалиди, борци од ослободителната војна и други гости, производство и продажба на слаткарски производи, продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци;

2. давање на угостителски и други услуги на своите работници и нивните членови;

3. продажба на цигари, разгледници, поштенски марки и др.

Одморалиштето е основано од Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија — Скопје, со решение број 02-1350/1 од 9-II-1959 година, а настанато од поранешната установа — Инвалидско опоравилиште „Сутјеска“ од Охрид.

Одморалиштето ќе го потпишува Крсте Чингов, директор, и Гино Лозановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 76/66. (1275)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-VI-1966 година, рег. број 27/66, книга I, е запишано под фирма: Стовариштите за градежен материјали и други мешовити индустриски стоки во Прилеп на Трговското претпријатие „Ибар“ од Рашка. Предмет на работењето на стовариштето е: — трговска купо-продажба на следната стока: градежен материјал, огревно дрво и јаглен, санитарни и инсталациони материјали, стакло, порцелан и керамичка стока, огногасни апарати, материјал и прибор, техничка стока за снабдување на производните претпријатија и занаетчиството, производи од гума, каучук и пластични маси, железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор, моторни возила, резервни делови и прибор, електротехнички материјал, бои лакови, хемикалии и прибор.

Стовариштето е основано од Трговското претпријатие „Ибар“ од Рашка, со заклучок од работничкиот совет број 4577/65-6 од 15-XII-1965 год.

Стовариштето ќе го потпишува Димитрија Ивановски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 278/66. (1276)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 972, страна 717, книга IV, е запишано под фирма: „Металиа — комерце“ од Загреб — Претставништво во Скопје, улица „250“ број 20а. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори за купување и продажба на стока во име и за сметка на „Металиа — комерце“ — Загреб.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Металиа — комерце“ — Загреб, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 09/4-8788 од 8-IV-1966 година.

Раководител на претставништвото е Минов Борис.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фн бр. 405/66. (1301)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 971, страна 712, книга IV, е запишана под фирма: Молеро-фарбарска задруга „Солун“ во Скопје, улица „479“ број 12. Предмет на работењето на задругата е: изведување на молеро-фарбарски работи на целата територија на СФРЈ.

Задругата е основана од основачите: Поптрпев Димитар Новачевски, Павле Стојковски Воислав, Каранданис Ѓорѓи, Николовски Божидар, Гешевски Кочо, Неделковски Благоја, Велимов Спасе, Сијевски Ѓорѓи, Паунковски Ристо и Мицковски Александар на основачкото собрание на ден 22-VII-1966 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Поптрпев Димитар, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Членови на привремениот управен одбор се: Поптрпев Димитар, Новачевски Павле, Неделковски Благоја, Велимов Спасе, Гешевски Кочо, Сијевски Ѓорѓи и Паунков Ристо. Претседател на управниот одбор е Павле Новачевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фн бр. 552/66. (1302)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за госпожни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта издадена од СБР — Скопје на име Солунка И. Костова, Скопје. (250)

Лична карта рег. бр. 4120, издадена од СБР — Схрид на име Паулина Николова Дојчинска (Милошеска), ул. „Борис Кидрич“ бр. 132, Гостивар. (251)

Лична карта бр. 1001, издадена од СБР — Струмица на име Елена Филева, Скопје. (252)

Лична карта рег. бр. 523, серија бр. 027344 издадена од СБР — Битола на име Вангел Трајковски, ул. „Сречко Пужалка“ бр. 1в, Куманово. (253)

Лична карта рег. бр. 107992, издадена од Општина — Петровец на име Љубиша Никола Медаровиќ, с. Мршевици, Скопје. (254)

Лична карта рег. бр. 2835, издадена од ОВР — Вина на име Малан Јаким Атанасов, с. Грљани, Вина. (255)

Лична карта рег. бр. 3097, издадена од Вина на име Стојанчо Ѓорѓи Василев, с. Липец, Вина. (256)

Лична карта рег. бр. 1758, серија бр. 0426268 издадена од Вина на име Борис Глигор Арсов, с. Драгобращте, Вина. (257)

Лична карта рег. бр. 16394, серија бр. 0396044 издадена од Кочани на име Ѓорѓи Калчо Симов, с. Истибања, Вина. (258)

Лична карта рег. бр. 2715, издадена од ОВР — Вина на име Здравко Владимир Илиевски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 43, Вина. (259)

Лична карта рег. бр. 8070, серија бр. 0112780 издадена од ОВР — Гостивар на име Рамадан Исмаил Исмаили, с. Скудриње, Струмица. (260)

Лична карта рег. бр. 1736 на име Илија Б. Ангелов, с. Богородица, Гевгелија. (261)

Лична карта рег. бр. 10150, серија бр. 0386760 издадена од Кочани на име Крум Тодор Костадинов, Вина. (262)

Лична карта рег. бр. 54/50, издадена од СБР — Имстско на име Стјепан Билиќ, Скопје. (263)

Лична карта рег. бр. 1502, издадена од ОВР — с. Богданци — Гевгелиско на име Трајко Николов Јанковски, с. Негорци, Гевгелија. (264)

Лична карта рег. бр. 2768, издадена од ОВР — Вина на име Велика Глигор Данилова, с. Лаки, Вина. (265)

Лична карта рег. бр. 2787, издадена од ОВР — Вина на име Димитар Петар Георгиев, ул. „Б. Кидрич“ бр. 15, Вина. (266)

Лична карта рег. бр. 252, серија бр. 0320762 издадена од ОВР — Вина на име Никифор Стојмен Ѓеорѓиев, с. Влагед, Вина. (267)

Лична карта рег. бр. 2106, серија бр. 021510 издадена од ОВР — Штип на име Доне Ѓорѓиев Костески, ул. „Плачковица“ бр. 14, Кочани. (268)

Лична карта рег. бр. 29597, серија бр. 0687553 издадена од СБР — Тетово на име Алил Ёштрефа Алили, с. Жировница, Гостивар. (269)

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Воена книшка издадена од ВП 5912 на име Акиф Мурата Бекири, с. Руница, Куманово. (7247)

Оружен лист бр. 324, издаден од СУП — Тутин на име Јонуз Зилкиќ, ул. „120“ бр. 12, Скопје. (7196)

Воена книшка на име Душан Петров, ул. „Браќа Попрданови“ бр. 3, Т. Велес. (714.)

Воена книшка на име Ибраим Јусни Салиов, ул. „Иво Рибар Јола“ број 7, Вина. (7213)

Воена книшка на име Раде Давчев, ул. „Б. Вакстеро“ бр. 22, Битола. (7536)

Воена книшка издадена од ВП 3543 — Комбор на име Аљит Асана Аљити, с. Ваксинце, Куманово. (7538)

Воена книшка на име Трајко (Казима) Арифоски, ул. „Средорек“ бр. 24, Куманово. (7473)

Воена книшка издадена од В.П. 2667/10 — Нови Сад на име Шериф В. Шукри, ул. „Козјак“ бр. 25, Битола. (7372)

Воена книшка издадена од В.П. 5258 — Смедерска Паланка на име Салаедин Ибраими, с. Врапчиште, Гостивар. (7480)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гостивар на име Сефедин Азизи, с. Корито, Гостивар. (7481)

Воена книшка на име Ремзи Иса Купа, с. Велешта, Струга. (7676)

Воена книшка на име Стоимен Н. Јовановски, с. Стошина, Кр. Паланка. (13)

Воена книшка на име Јордан В. Ивев, ул. „Богдан Каракостов“ бр. 15, Т. Велес. (14)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гостивар на име Абдулфекри Ф. Шерифи, с. Чајле, Гостивар. (25)

Воена здравствена легитимација издадена од В.П. 1950/38 — Скопје на име Рада Николиќ, Скопје.

Воена книшка издадена од В.П. 6583 — Книн на име Ристо Милевски, Скопје. (76)

Кочан од бр. 107101 до 107150 од стокковна парична лотарија, издаден од Републичкиот одбор на трудосите инвалиди на Македонија. (121)

Налози за милиционерска униформа, бр. 664 за камгар униформа бр. 665 за летна униформа на име Магасија Џинип, булевар „1 мај“ бр. 65а, Битола.

Потврда за пселување во Турција на име Редип Н. Арифоски, с. Канатларци, Прилеп. (138)

Штедна книшка бр. 803-12-70, издадена од Пошта Кратово на име Спасе Здравков Левков, с. Трновац, Кратово. (156)

Весика број 303/33 од 8. XI. 1963 година на име Хајруш Шабан, Фатиме Шабан, Разије Шабан, Умер Шабан, Федип Шабан, Ирфет Шабан, Мејрем Шабан, Љуше Шабан и Јакуп Шабан од Скопје. (7421)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — на име Мухадин Садик Авдија, Скопје. (5210)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вилсон Л. Вузаевски, Скопје. (5211)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гулсима Бериша, Скопје. (5212)

Работна книшка издадена од Скопје на име Милованка Златкова, Скопје. (5213)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманско на име Миле Стефановски, Скопје. (5214)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Викторија Јанкуловска, Скопје. (5215)

Здравствена легитимација бр. 149523, издадена од ЗСО — Скопје на име Спасе Стојчевски, Скопје. (5216)

Здравствена легитимација бр. 42099, издадена од ЗСО — Кичево на име Осман Зендели, Скопје. (5217)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Тодоровска, Скопје. (5218)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кочо Рацин“ с. Ракотинци на име Борче К. Богдановски, Скопје. (5219)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелена Т. Стојановски, Скопје. (5220)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашка Андонов, Скопје. (5221)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горѓи Димитриевски, Скопје. (5222)

Здравствена легитимација бр. 43598, издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Ј. Велкова, Скопје. (5223)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана Христова, Скопје. (5224)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Цветанка Цветановска, Скопје. (5225)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко Мијакоски, Скопје. (5226)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мемет Чупи, Скопје. (5227)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Пуцак, Скопје. (5228)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емира Нумавиќ, с. Батинци, Скопје. (5229)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9153, издадена од Филијалата — Тетово на име Нада Абрамowska, ул. „Сремска“ бр. 3, Тетово. (5230)

Здравствена легитимација бр. 4696 на име Роса Сансва Стојанова, с. Кучичино, Кочани. (5231)

Здравствена легитимација на име Данка Тодор Ефтимова, с. Зрноци, Кочани. (5232)

Здравствена легитимација на име Оливера С. Герсичева, с. Оризари, Кочани. (5233)

Здравствена легитимација бр. 17854, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Снежана Камилска, Пробиштип. (5234)

Свидетелство за завршено II клас, издадено од Гимназијата „Ј. В. Титс“ — Управни паралелки — Битола на име Кирил Крстев, с. Црнобуки, Битола. (5235)

Здравствена легитимација бр. 2063, издадена од КЗСО — Прилеп на име Спасе Талески, с. Мусинци, Битола. (5236)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Блага Аузоска, с. Оризари, Битола. (5237)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Миле Стојковски, с. Дол. Егри, Битола. (5238)

Здравствена легитимација бр. 58008, издадена од ЗСО — Битола на име Иван Неделковски, ул. „Фора Ибраим“ бр. 7, Битола. (5239)

Собраќајна дозвола бр. 10—140, издадена од СВР — Прилеп на име Живко Р. Пупуновски, с. Кривогаштани, Прилеп. (5240)

Возачка дозвола бр. 554, издадена од СВР — Прилеп на име Живко Пупуновски, с. Кривогаштани, Прилеп. (5241)

Свидетелство на име Петкана С. Јовеска, с. Долеоц, Прилеп. (5242)

Здравствена легитимација бр. 5788, издадена од КЗСО — Струга на име Цезар А. Мемеди, с. Заграчани, Струга. (5243)

Здравствена легитимација бр. 6669, издадена од КЗСО — Струга на име Назиф Жута, с. Велешта, Струга. (5244)

Свидетелство за завршен испит IV клас, издадено од Гимназијата „Бр. Миладинови“ — Струга на име Благоја Маркоски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 5, Струга. (5245)

Воена книшка на име Миленко Вадиќ, Дебар. (5246)

Здравствена легитимација бр. 3105/4103, издадена од ЗСО — Кичево на име Зора Станоева Грозданоска, с. Брест, М. Брод. (5247)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Тутунското училиште — Прилеп на име Димче Спасески, с. Локвица, М. Брод. (5248)

Здравствена легитимација на име Стеван Јорданов, ул. „Бр. Капчеви“ бр. 6, Т. Велес. (5249)

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата во Т. Велес на име Снежана Павлова, ул. „Бог. Каракостов“ бр. 7, Т. Велес. (5250)

Работна книшка на име Тоне Тоневски, ул. „К. Чучук“ бр. 25, Т. Велес. (5251)

Здравствена легитимација бр. 13113, на име Зора Стојчевска, с. Шемшово, Тетово. (5252)

Воена книшка на име Веби Шефки Изаир, с. Боговиње, Тетово. (5253)

Свидетелство бр. 235 на име Сабри Елмази, ул. „И. Р. Лола“ бр. 210, Тетово. (5254)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Економското училиште во Гостивар на име Живко Серафимовски, ул. „Партизанска“, бр. 25, Тетово. (5255)

Здравствена легитимација бр. 71046 на име Фатмир Мухидини, ул. „Б. Кочоски“ бр. 43, Тетово. (5256)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3062 на име Цемил Авди Јашари, с. Челопек, Тетово. (5257)

Свидетелство бр. 19, издадено од Основното училиште на име Муамет Шерифи, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 263, Тетово. (5258)

Здравствена легитимација на име Саиде Шабани, с. Челопек, Тетово. (5259)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8556, издадена од ЗСО — Тетово на име Глигур Т. Стојковски, с. Волковија, Тетово. (5260)

Здравствена легитимација бр. 33895, издадена од КЗСО — Гостивар на име Муарем Синани, с. Речане, Гостивар. (5261)

Диплома за положен стручен испит — браварска струка бр. 335 на име Муарем Синани, с. Речане, Гостивар. (5262)

Здравствени легитимации на име Перо, Спасена и Снежана Арсови, ул. „К. Рацин“ бр. 14, Кочани. (5264)

Работна книшка бр. 10487, издадена од Битола на име Деса Митковска, ул. „Црвена Вода“ бр. 14, Битола. (5265)

Свидетелство за завршено II година, издадено од Перископното трговско училиште во Битола на име Трајче Здравески, ул. „Ј. Андонов“ бр. 4, Битола. (5266)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Сашо Лефевски, ул. „М. Ацев“ бр. 116, Прилеп. (5267)

Свидетелство за завршено II клас, издадено од Хемиско-прехранбеното техничко училиште „Борко Талески“ на име Цена Кочоска, ул. „Пиринска“ бр. 51, Прилеп. (5268)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Горѓи Стеваноски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 28, Прилеп. (5.69)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Цветла Бољевска, с. Болно, Ресен. (5270)

Здравствена легитимација на име Стана Ризова Молева, с. Рибарци, Кавадарци. (5271)

Свидетелство бр. 01-209/34 за завршен II клас гимназија, на име Илија Хаџи Иванов, Пехчево. (5272)

Здравствена легитимација бр. 32883 на име Илија И. Руник, ул. „Б. Кидрич“ бр. 59/III, Скопје. (5273)

Свидетелство бр. 01-205, за завршено VIII одделение издадено од Училиштето „Г. Делчев“ с. Могела на име Благој Сабатковски, с. Могила, Битола. (5274)

Диплома бр. 02-5/108, издадена од Гимназијата „Бр. Миладинови“ — Битола на име Благој П. Димовски, ул. „Дојран“ бр. 2, Битола. (5275)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јован Вељановски, ул. „Дим. Влахов“ бр. 101, Битола. (5276)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мамер Еминовски, ул. „Караџова“ бр. 48, Битола. (5277)

Свидетелство бр. 91, за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Р. Левката“ — Прилеп на име Олга Аризанкоска, ул. „Киро Пајмакоски“ бр. 32, Прилеп. (5278)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методи“ с. Плетвар, Прилеп на име Мирко Миновски, ул. „П. Тошев“ бр. 4, Прилеп. (5279)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Кичево на име Стамболе Кочоски, ул. „29 ноември“ бр. 193, Кичево. (5280)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Јане Димитриев, с. Иранковци, Т. Велес. (5281)

Свидетелство од II година стопанско училиште на име Васа Г. Здравкова, ул. „Камено брдо“ бр. 61, Т. Велес. (5282)

Свидетелство на име Василка Бошкова, ул. „К. Неделков“ бр. 29, Т. Велес. (5283)

Здравствена легитимација бр. 662, издадена од КЗСО — Тетово на име Гајур Минири, ул. „Варбанска“, Тетово. (5284)

Здравствена легитимација бр. 308954, издадена од КЗСО — Скопје на име Слободан Миленковски, Гостивар. (5285)

Здравствена легитимација бр. 39310 на име Исмаил Халила Естиу, ул. „Ј. Н. А.“ бр. 102а, Гостивар. (5286)

Свидетелство издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар во учебната 1961/62 год. на име Атанас Николоски, с. Зуборце, Гостивар. (5287)

Свидетелство за II година издадено од УЗУС — Гостивар на име Голубе Блажевски ул. „Н. Тесла“ бр. 54, Гостивар. (5288)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од учителската паралелка при Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Хашим Мустафаи, с. Палиште, Гостивар. (5289)

Свидетелство за I година, издадено од УЗУС — Гостивар на име Голубе Блажевски, ул. „Н. Тесла“ бр. 57, Гостивар. (5290)

Здравствена легитимација бр. 39103, издадена од КЗСО — Штип на име Зоран Велимир Павловски, ул. „Димо Хаци Димов“ бр. 3, Штип. (5291)

Здравствена легитимација бр. 305, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Дана Димитрова, с. Драмче, Делчево. (5292)

Здравствена легитимација бр. 148636 на име Ное С. Јосевски, с. Чаниште, Пробиштип. (5293)

Здравствена легитимација бр. 39215 на име Димчо А. Ѓорѓиев, с. Соколарци, Кочани. (5294)

Свидетелство бр. 94, издадено од Основното училиште „Славчо Стојменски“ — Винаца на име Јован Славев Алексов, ул. „Ангел Винички“ бр. 17, Винаца. (5295)

Бариран чек АД—448612 на Занаецко претпријатие „Осојница“ ул. „Илинденска“ бр. 66, Винаца. (5296)

Бариран чек АД—448613 на Занаецко претпријатие „Осојница“ ул. „Илинденска“ бр. 66, Винаца. (5297)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Његош“ — Скопје на име Славица Марковска, Скопје. (5301)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јасмин Усеинова, Скопје. (5302)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Никшиќ на име Авди С. Бериша, Скопје. (5303)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодорка Таушанова, Скопје. (5304)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милан Стошиќ, Скопје. (5305)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веби Таири, Скопје. (5306)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Филип Беришиќ, Скопје. (5307)

Диплома за положен квалификуван испит за рудар, издадена од Рудникот во Трепча на име Филип Беришиќ, Скопје. (5308)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „П. П. — Његош“ — Скопје на име Љупчо Георгиевски, Скопје. (5309)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кочо Рацин“ — Скопје на име Богосав К. Трпковски, Скопје. (5310)

Свидетелство бр. 8959/105 за завршен испит за квалификуван работник-машин бравар, издадено од Собранието на општина „Саат Кула“ — Скопје на име Богосав К. Трпковски, Скопје. (5311)

Воена книшка издадена од В.П. 2297 — Шибеник на име Ристо П. Петков, Скопје. (5312)

Работна книшка рег. бр. 855, серија бр. 338729, издадена од Општината Куманово на име Руфат Исмаилевски, ул. „11 ноември“ бр. 72, Куманово. (5313)

Работна книшка бр. 833/64, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Васил Ивановски, Скопје. (5314)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сали А. Демир, Скопје. (5315)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Б. Димовска, Скопје. (5316)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветан М. Јовчевски, С. Г. Лисиче, Скопје. (5317)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славица Стоиќ, Скопје. (5318)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лена Иванова, Скопје. (5319)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кирил Петковски, Скопје. (5320)

Здравствена легитимација бр. 28734, издадена од ЗСО — Штип на име Киро Ѓорѓиевски, Скопје. (5321)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Лазаров, Скопје. (5322)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Лазарова, Скопје. (5323)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Азим Бериша, Скопје. (5324)

Ученичка книшка за незавршено VII одделение издадена од Осмолетката „М. Пиаде“ — Скопје на име Вјалмир Тесфилдовски, Скопје. (5325)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Волкова, Скопје. (5326)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Богоев, Скопје. (5327)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емине Целалин, Скопје. (5328)

Здравствена легитимација бр. 36694, издадена од ЗСО — Скопје на име Страхил Тодоровски, Скопје. (5329)

Свидетелство за завршен III клас гимназија, издадено од Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ — Скопје на име Аница Каровска, Скопје. (5330)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Топузовска, Скопје. (5331)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Малова, Скопје. (5332)

Свидетелство за завршено II година сообраќаен отсек издадено од ЕМСУЦ — Скопје на име Димитар Лакардов, Скопје. (5333)

Свидетелство за завршена I година издадено од градежното училиште „Чеде Филиповски“ — Скопје на име Крсте Стефковски, Скопје. (5334)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветко Костадиновски, Скопје. (5335)

Свидетелство бр. 01-248/22 за завршено IV клас, издадено од Учителската школа „Бр. Миладинови“ — Битола на име Стојан Најдовски, с. Турје, Охрид. (5336)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Вареш на име Исмаил Мемешоски, с. Лабуништа, Охрид. (5337)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јагода Здравковска, с. Карамани, Битола. (5338)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Златко Нестороски, ул. „15 мај“ бр. 1, Битола. (5339)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Училиштето за ученици во стопанство „К. Рацин“ — Битола на име Димче Мијаков, ул. „П. Гули“ бр. 2, Битола. (5340)

Ученичка книшка од VI до VIII одделение, издадена од Училиштето „К. Канински“ — Битола на име Иванка Пуревска, ул. „Боримечка“ бр. 36, Битола. (5341)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Трговското периодично училиште во Битола на име Жанета Михајлова, ул. „Штип“ бр. 34, Битола. (5342)

Свидетелство бр. 231, за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Кл. Охридски“ — Прилеп на име Миле М. Митrikesки, ул. „Д. Нареднико“ бр. 53, Прилеп. (5343)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Илија Атанасоски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 72, Прилеп. (5344)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Славица Талеска, ул. „Киро Недески“ бр. 30, Прилеп. (5345)

Здравствена легитимација бр. 1232, издадена од КЗСО — Крушево, на име Ефтерпа Наум Алимова, ул. „Манчу Матак“ бр. 32, Крушево. (5346)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1084, издадена од ЗСО — Кратово на име Веска Стојанова Митева, с. Страцин, Кратово. (5347)

Здравствена легитимација бр. 19655, издадена од КЗСО — Филијала — Струга на име Факет Шабан Алиу, с. Радолишта, Струга. (5348)

Работна книшка на име Туран Р. Мендов, ул. „Сл. Давчев“ бр. 8, Т. Велес. (5349)

Свидетелство од I клас керамичко училиште на име Митко П. Петрушев, ул. „Ј. Весов“ бр. 35, Т. Велес. (5350)

Свидетелство бр. 1 издадено од текстилен училищен центар на име Исен Абди, ул. „19 ноември“ бр. 28, Тетово. (5351)

Здравствена легитимација бр. 20272, издадена од КЗСО — Штип на име Марко Данилов, с. Плешенци, Пробиштип. (5352)

Сообраќајна дозвола бр. 10/2647, издадена од СВР — Битола на име Благоја Кулевски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 83, Битола. (5353)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Виктор Ристевски, ул. „Кузман Јосифов“ бр. 9, Битола. (5354)

Здравствена легитимација бр. 47868, издадена од КЗСО — Кичево на име Кемал Абедин Арслани, с. Србица, Кичево. (5355)

Здравствена легитимација на име Илија Пенчев, с. Росоман, Кавадарци. (5356)

Здравствена легитимација бр. 13674/3155 на име Јашим М. Адеми, с. Форино, Гостивар. (5357)

Сведетелство за завршен I клас индустриско училиште на име Јордан Иванов, с. Грдовци, Кочани. (5358)

Воена книшка издадена од В.П. Дивуље, Сплит на име Воислав А. Томашевски, Скопје. (5359)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Васил Главинов“ — Скопје на име Реџеп Асанов, Скопје. (5360)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мара Чичева, Скопје. (5361)

Здравствена легитимација бр. 297307, издадена од ЗСО — Скопје на име Магда Таскова, Скопје. (5362)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бејзат А. Абазов, Скопје. (5363)

Свидетелство бр. 3013 за завршен испит при Средно техничкото училиште при Рудници и железара Скопје на име Перо Солдатовиќ, Скопје. (5364)

Здравствена легитимација бр. 100627, издадена од ЗСО — Скопје на име Кирил Бибановски, Скопје. (5365)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Игњатовски, Скопје. (5366)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Економското училиште во Скопје на име Тонка Крачева, Скопје. (5367)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фанија Иљовска, Скопје. (5368)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ресен на име Христо Лазаревски, Скопје. (5369)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојадин Гавриловски, Скопје. (5370)

Индекс бр. 4042, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Никола Митков, Скопје. (5371)

Здравствена легитимација бр. 73678, издадена од ЗСО — Скопје на име Ташко В. Жоглев, Скопје. (5372)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче С. Василев, Скопје. (5373)

Индекс бр. 6592, и студентска легитимација бр. 6592 издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Добре В. Пешевски, Скопје. (5374)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Музафер Реџепов, Скопје. (5375)

Свидетелство за незавршена II година издадено од Занаџичкото стопанско училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Хајредин Хасанов, Скопје. (5376)

Здравствена легитимација бр. 82936, издадена од ЗСО — Скопје на име Ружа Иванова, Скопје. (5377)

Инвалидска карта за намалено патување, издадена од Градското сообраќајно претпријатие Скопје на име Марија Шунда, Скопје. (5378)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атица Демирова, Скопје. (5379)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „29 ноември“ — Скопје на име Драган Јанакиевски, Скопје. (5380)

Здравствена легитимација бр. 19238, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Анде Кузмановски, Скопје. (5381)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санде Арсовски, Скопје. (5382)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибиш Ф. Ибиши, Скопје. (5383)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Тодоровски, Скопје. (5384)

Свидетелство за завршено санитарен техничар, издадено од Училиштето за санитарни техничари во Скопје на име Мице Поп Горгиев, Скопје. (5385)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Азбија Јусуфова, Скопје. (5386)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аниџа Битовска, Скопје. (5387)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Таска Р. Василева, Скопје. (5388)

Свидетелство за завршено I година занаџичко училиште издадено од ЕУЦ — Скопје на име Кирил Попов, Скопје. (5389)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Верка Чурукова, Скопје. (5390)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослава Видиновска, Скопје. (5391)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Дебар на име Вера и Олга Чубрановиќ, Скопје. (5392)

Свидетелство бр. 01—268/14, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ Берово на име Марија Герасим Лакалиска, с. Митрашанци, Берово. (5393)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Васа Горшевска, ул. „Гуро Гаковиќ“ бр. 27, Битола. (5394)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „Славко Лужбарковски“ с. Новаци на име Дончо Бошевски, с. Новаци, Битола. (5395)

Диплома за квалификуван столар, издадена од Училиштето УЗУС „Кочо Рацин“ — Битола на име Кирил Стефановски, ул. „Охридска“ бр. 281, Битола. (5396)

Свидетелство за завршена I година издадено од Земјоделското училиште во Битола на име Благоја Петревски, с. Мургашево, Битола. (5397)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Училиштето „Климент Охридски“ на име Круме Пиргноски, ул. „Ило Попадинец“ бр. 10, Варош, Прилеп. (5398)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Харалампииа Јосифоски, ул. „Вера Циривири“ бр. 49, Прилеп. (5399)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кирил Бибановски, Скопје. (5400)

Здравствена легитимација бр. 83589, издадена од ЗСО — Прилеп на име Илинка Костоска, ул. „Републиканска“ бр. 22, Прилеп. (5401)

Свидетелство за завршено Трговско училиште во Прилеп на име Алексо Цветкоски, с. Кошино, Прилеп. (5402)

Свидетелство за завршено IV одделение основно училиште, издадено од Училиштето во с. Крушејца на име Менка Т. Цветкоска, ул. „Лазо Филиповски“ бр. 37, Прилеп. (5403)

Ученичка книшка за незавршено VII одделение, издадена од Учил. „11 октомври“ — Прилеп на име Блаже Србиноски, ул. „Мукос“ бр. 49, Прилеп. (5404)

Здравствена легитимација бр. 1615 на име Менка Науноска, с. Белица, Кичево. (5406)

Работна книшка рег. бр. 18853/65 на име Назми Рамани, ул. „Радован Пониќ“ бр. 117, Тетово. (5407)

Свидетелство бр. 9/54 за завршено IV одделение основно училиште на име Милаим Хазири, с. Слабина, Тетово. (5408)

Земјоделска здравствена легитимација на име Василије Ристоски, с. Теново, Тетово. (5409)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 484 на име Роса Гаранова Стојческа, с. Милетино, Тетово. (5410)

Здравствена легитимација бр. 64227 на име Фадил Расима Цемаиљи, Гостивар. (5411)

Возачка дозвола бр. 415 на име Страхина Наумчески, с. Дебреше, Гостивар. (5412)

Земјоделска здравствена легитимација на име Алекс М. Глигоров, с. Мокреш, Св. Николе. (5413)

Здравствена легитимација бр. 11521 на име Царка В. Ампова, с. Г. Подмол, Кочани. (5414)

Свидетелство за завршено VI одделение на име Дока Леонидова Златевска, с. Старовина, Битола. (5415)

Дозвола за носење на оружје бр. 141, издадена од СВР—Битола на име Богоја С. Павловски, с. Милошево, Крушево. (5416)

Здравствена легитимација бр. 5799, на име Кочо Мирчески, ул. „Мише Ефтим“ бр. 16, Крушево. (5417)

Работна книшка бр. 368/38253, издадена од Прилеп на име Грона Петровиќ, ул. „Буковски мост“ бр. 20, Битола. (5418)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Даме Груев“ с. Смилево на име Абдула Шабаноски, с. Обедник, Битола. (5419)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Иво Рибар Јола“ с. Црноец на име Душан Кузмановски, с. Лопатица, Битола. (5420)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Коле Алексовски, с. Беранци, Битола. (5421)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јосиф Богдановски, ул. „Максим Горки“ бр. 68, Битола. (5422)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Битола на име Ванчо Шуковски, ул. „Далевски Ј. Леко“ бр. 15, Битола. (5423)

Здравствена легитимација на име Тале Ивановски, ул. „23“ бр. 39, Битола. (5424)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Стиф Наумов“ — Битола на име Вера Нвоселска, ул. „Преспа“ бр. 44-а, Битола. (5425)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО—Битола на име Ленка Трпева, с. Лажец, Битола. (5426)

Сообраќајна дозвола бр. Б. Т. 10—239, издадена од СВР — Битола на име Петар Сидеровски, ул. „Солунска“ бр. 259, Битола. (5427)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јаника Шалевска, с. Секирани, Битола. (5428)

Свидетелство за завршено IV клас, издадено од Учителската школа „Браќа Миладинови“ — Битола на име Павлина Аџемоска, ул. „Ленинова“ бр. 58, Прилеп. (5429)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Училиштето „Мирче Ацев“ на име Маргарита Ристеска, ул. „М. Тито“ бр. 80, Прилеп. (5430)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ с. Канатларци на име Воислав Трајкоски, с. Канатларци, Прилеп. (5431)

Свидетелство за завршен I клас гимназија на име Атанас Лазаров Василевски, с. Небрегово, Прилеп. (5432)

Воено лекарско уверение, издадено од В. П. 7447 — Титово Ужице на име Коста Трајко Попоски, с. Витолиште, Прилеп. (5433)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Хемиското училиште „Борка Талески“ на име Горѓи Зајкоски, ул. „Марксова“ бр. 109, Прилеп. (5434)

Свидетелство за завршен II клас гимназија на име Атанас Василевски, с. Небрегово, Прилеп. (5435)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Трговското училиште во Прилеп на име Божана Премческа, ул. „Васил Главинев“ бр. 43, Прилеп. (5436)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нове Новоски, Скопје. (5437)

Здравствена легитимација бр. 18757, издадена од ЗСО—Кавадарци на име Крста Костадинова, ул. „Љубашка“ бр. 13, Кавадарци. (5438)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Г. Николов, Скопје. (5439)

Здравствена легитимација бр. 199631, издадена од ЗСО—Скопје на име Рустем Салихај, Скопје. (5440)

Здравствена легитимација бр. 15769, издадена од ЗСО—Скопје на име Стева Тикваровска, Скопје. (5441)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Вера Ѓорѓиевска, Скопје. (5442)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Вера, Ѓоко и Сашо Ѓорѓиеви, Скопје. (5443)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубиљана Петрушева, Скопје. (5444)

Пасош издаден од СВР—Скопје на име Исмета Демирова, Скопје. (5445)

Пасош издаден од СВР—Скопје на име Јашар Демир, Скопје. (5446)

Здравствена легитимација бр. 13766, издадена од ЗСО—Скопје на име Веселин Петрески, Скопје. (5447)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зумка Р. Неџип, Скопје. (5448)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Јанчевска, Скопје. (5449)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја И. Стојановски, Скопје. (5450)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Мики и Слободан Петрови, Скопје. (5451)

Здравствена легитимација бр. 355424, издадена од ЗСО—Скопје на име Иван Тодоровски, Скопје. (5452)

Свидетелство за завршена IV година, издадено од Техничкото училиште во Скопје на име Боро Давидовски, Гостивар. (5453)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО—Струмица на име Борис Христов, Струмица. (5454)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пејко Блажевски, Скопје. (5455)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле П. Зарев, Скопје. (5456)

Здравствена легитимација бр. 180560, издадена од ЗСО—Скопје на име Ѓуро Гашириќ, Скопје. (5457)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васко Јовановски, Скопје. (5458)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Јосифовски, Скопје. (5459)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Власто Ристовски, Скопје. (5460)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боро Стојановски, Скопје. (5461)

Работна книшка бр. 7066, издадена од Општина „Идаија“ — Скопје на име Марија Рајчинова, Скопје. (5462)

Ученичка книшка за завршено III одделение, издадена од Основното училиште „Лирија“ — Скопје на име Хајруш Гаши, Скопје. (5463)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубомир Трпковски, Скопје. (5464)

Здравствена легитимација бр. 27410, издадена од ЗСО — Кичево на име Нове Миновски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јулијана Глигоровска, Скопје. (5466)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко Д. Шилев, Скопје. (5467)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Ѓорѓи Попоски, Скопје. (5468)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мира Наскова, Скопје. (5469)

Здравствена легитимација бр. 82910, издадена од ЗСО — Г. Петров на име Благоја Марковски, Скопје. (5470)

Здравствена легитимација на име Гула Саитовска, с. Убого, Т. Велес. (5471)

Здравствена легитимација бр. 23569, издадена од ЗСО — Филијала — Кичево на име Видосава Гурчиновска, с. Латово, М. Брод. (5472)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Зоран Конески, с. Волино, Охрид. (5473)

Здравствена легитимација на име Ната Павлова, ул. „9 ноември“ бр. 16, Т. Велес. (5474)

Диплома бр. 126/65 за завршено трговско училиште, издадена од Трговското училиште во Прилеп на име Вера Мојсова, ул. „Киро Спанцов“ бр. 76, Кавадарци. (5475)

Диплома бр. 143/65 за завршено трговско училиште, издадена од Трговското училиште во Прилеп на име Нада Мојсова, ул. „Киро Спанцов“ бр. 76, Кавадарци. (5476)

Здравствена легитимација на име Софија Велкова, Кавадарци. (5477)

Земјоделска здравствена легитимација на име Благоја М. Петров, с. Горниково, Кавадарци. (5478)

Оружен лист бр. 108, издаден од СВР—Т. Велес на име Ѓорѓи Ванов Апостолов, с. Шивец, Кавадарци. (5479)

Здравствена легитимација на име Павлина Бохулска, ул. „Киро Крстов“ бр. 53, Кавадарци. (5480)

Здравствена легитимација бр. 10790, издадена од КЗСО — Штип на име Златко Стефановски, Штип.

Свидетелство бр. 195, издадено од основното училиште „Ванчо Прке“ Делчево на име Фиданчо Н. Вангев, ул. „Царевоселска“ бр. 75, Делчево.

Здравствена легитимација бр. 4547, издадена од КЗСО—Филијала—Пробиштип на име Драгица Диванисова, с. Петришино, Пробиштип. (5483)

Здравствена легитимација бр. 17824, издадена од ЗСО—Филијала—Радвиш на име Живко Ѓоргиев, Радвиш. (5484)

Здравствена легитимација бр. 211, издадена од ЗСО—Филијала—Радвиш на име Илија Ташков, ул. „Ленинова“ бр. 10, Радвиш. (5485)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битсла на име Шабан Керимов, ул. „Козјак“ бр. 37, Битола. (5486)

Свидетелства од I и II година фискултурни паралелки, издадени од Гимназијата „Бр. Миладинови“ — Битола на име Ставре Караманди, ул. „Ленинова“ бр. 61, Битола. (5487)

Свидетелство за завршена II година фискултурна паралелка, издадено од Гимназијата „Бр. Миладинови“ на име Александар Илиевски, ул. „Кирил и Методи“ бр. 29, Битсла. (5488)

Здравствена легитимација бр. 25771, издадена од ЗСО—Кратово на име Јаким Стојманов Спасов, с. Железница, Кратово. (5490)

Здравствена легитимација бр. 835, издадена од ЗСО — Кратово на име Македон К. Јованов, с. Филиповци, Кратово. (5491)

Здравствена легитимација бр. 5174, издадена од КЗСО—Филијала—Дебар на име Надице Селим Папраднику, ул. „Црни Дрим“ бр. 35, Дебар. (5492)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Благој Кирков“ — Т. Велес на име Слободан Димов, IV станбена заедница бр. 18, Т. Велес. (5493)

Свидетелство бр. 373/61 за положен завршен испит на име Ристе Шескокалов ул. „Алексо Демниев“ бр. 31, Т. Велес. (5494)

Свидетелство за завршена I година стопанско училиште, издадено од Училиштето „Коле Неделков“ — Т. Велес на име Тодор Нацев, ул. „Јордан Цинот“ бр. 41, Т. Велес. (5495)

Свидетелство бр. C1—287/7 за III клас, издадено од Полната гимназија во Гостивар на име Маринко Стефаноски, ул. „Никола Тесла“ бр. 13, Гостивар.

Свидетелство од VIII одделение на име Велко Милошески, ул. „Димитар Влахов“ бр. 17, Гостивар.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана Стефановска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Панче Крстевски Скопје. (5499)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиз Илјаз Бачко, Скопје. (5500)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Џезми, Љиљзими Мекерем и Селвете сите Ибраими, Скопје. (5501)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Маринковска, Скопје. (5502)

Воена книшка издадена во Приштина на име Ружди Е. Етеми, Скопје. (5503)

Здравствена легитимација бр. 260148, издадена од ЗСО—Скопје на име Ѓорѓи Р. Божиновски, Скопје. (5504)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Нада Јаневска, Скопје. (5505)

Воена книшка издадена од Крушевац на име Коста Јазев, Скопје. (5506)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Г. Дебарлиев, Скопје. (5507)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фима Јаниќ, Скопје. (5508)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петруша Атанасова, Скопје. (5509)

Свидетелство за незавршено I година издадено од средното музичко училиште во Скопје на име Добривоје Сиљановски, Скопје. (5510)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Ештреф Љазов, Скопје. (5511)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Орански, Скопје. (5512)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фердес Демиров, Скопје. (5513)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Екрем Мустафа, Скопје. (5514)

Здравствена легитимација бр. 226933, издадена од ЗСО—Скопје на име Мирјана Гелевска, Скопје.

Здравствена легитимација бр. 1632, издадена од ЗСО—Скопје на име Лила Р. Ибраима, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тасе Шгев, Скопје. (5517)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сефер Н. Исџами, Скопје. (5518)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан В. Спасовски, Скопје. (5519)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола В. Куновски, Скопје. (5520)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето за возрасни — Прилеп на име Кире Николоски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 285, Прилеп. (5521)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Кирил Паноски, ул. „Охридска“ бр. 11, Прилеп. (5522)

Ученичка книшка за незавршено VII одделение на име Диме Димески, ул. „М. Ацев“ бр. 34, Прилеп.

Свидетелство бр. 175, за незавршено III година издадено од Индустриското училиште во Прилеп на име Благоје Шипинкоски, с. Бела Црква, Прилеп.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Гордана Богдановска, ул. „Димо Нагеднико“ бр. 33, Прилеп. (5525)

Работна книшка рег. бр. 1583, серија бр. 124272 издадена од Собранието на општината Ресен на име Таше Тоде Толевски, с. Болно, Ресен. (5526)

Уверение за набавка на оружје, издадено од СВР—Прилеп на име Киро Настески, с. Галичани, Прилеп. (5527)

Свидетелство за завршена висока квалификација за работник, издадено од Работничкиот универзитет во Прилеп на име Гурѓа Николоска, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 66-а, Прилеп. (5528)

Здравствена легитимација бр. 1732, издадена од КЗСО—Крушево на име Ставре Илиев Петрески, ул. „Така Бербер“ бр. 39, Крушево. (5529)

Здравствена легитимација на име Марина Садикова, ул. „Кр. Марко“ бр. 9, Т. Велес. (5530)

Свидетелство за завршено осумгодишно училиште на име Славица Мокрева, ул. „Алексо Демнијев“ бр. 9, Т. Велес. (5531)

Инвалидска книшка на име Ѓорѓи Д. Јокиф, ул. „Народен Фронт“ бр. 3, Т. Велес. (5532)

Здравствена легитимација бр. 6823, издадена од ЗСО—Гостивар на име Никодин Смилевски, ул. „Балтепе“ бр. 13, Тетово. (5533)

Здравствена легитимација бр. 6032, издадена од Нови Сад на име Нафи Мемиши, с. Д. Палчиште, Тетово. (5534)

Работна книшка бр. 16239/62 на име Трајче Петровски, ул. „Б. Тоска“ бр. 4, Тетово. (5535)

Свидетелство за V одделение на име Садула Фемија Садули, с. Џепчиште, Тетово. (5536)

Свидетелство за положен завршен испит на гимназија на име Блаже Крцкоски, ул. „Младен Груески“ бр. 6, Гостивар. (5537)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Битола на име Тиро Ѓорѓиев, Битола. (5538)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Роза Спасевска, ул. „Козара“ бр. 24, Битола. (5539)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Митра Тиркова Ристевска, с. Ивени, Битола. (5540)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Милан Заркоски ул. „Крушевска“ бр. 46, Прилеп. (5541)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Боге Талески, ул. „Орде Тутески“ бр. 30, Прилеп. (5542)

Здравствена легитимација бр. 99254, издадена од ЗСО—Прилеп на име Миле Николоски, ул. „Борка Талески“ бр. 126-а, Прилеп. (5543)

Здравствена легитимација бр. 43757, издадена од ЗСО—Прилеп на име Крстана Конеска, с. Маргари, Прилеп. (5544)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Хем. прех. тех. училиште „Борка Талевски“ — Прилеп на име Стојан Гоговски, с. Витолиште, Прилеп. (5545)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Јоаким Крчоски“ с. Долни Манастирец, Бродско на име Благоја С. Крстески, ул. „Питу Гули“ бр. 4, Прилеп. (5546)

Свидетелство бр. 708 за завршен IV клас, издадено од Учителската школа во Битола на име Танаско Гулабоски, ул. „Будимаш“ 11 зграда, 3 стан, Прилеп. (5547)

Здравствена легитимација на име Рахима З. Бејтовик, с. Борино, Крушево. (5548)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Куманово на име Живка Љубева Гиговска, ул. „Киро Фетак“ бр. 10-а, Куманово. (5549)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 10279 на име Васа Димова Дончева, ул. „Блажо Алексос“ бр. 16, Кавадарци. (5550)

Здравствена легитимација бр. 3615 на име Кенан Јашари, с. Челопек, Тетово. (5551)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3672 на име Зебуше Исени, с. Добарце, Тетово. (5552)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА УПРАЗНЕТО РАБОТНО МЕСТО

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК

У С Л О В И: Завршен правен факултет и правосуден испит.

Плата по Правилникот за формирање и расподелба на средствата за работа на судот.

Молбите таксирани со 0,50 н динари таксена марка се доставуваат до Конкурсната комисија при Окружниот стопански суд во Битола.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (3)

Врз основа на чл. 150 од Законот за високото школство во СРМ, Советот на Вишата земјоделска школа во Битола

распишува

К О Н К У Р С

за преизбор на редовни наставници по следните предмети:

1. Еден наставник за овчарство

2. Еден наставник за живинарство и практична настава по механизација.

Условите за конкурирањето се пропишани со Законот за високото школство во СРМ.

Поблиски информации за условите и потребната документација дава Секретаријатот на Школата. Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето

СОДРЖИНА

Страна

1. Резолуција за развојот на СР Македонија во 1966 година и развојните можности во 1967 година — — — — — 1
2. Конкурс за дополнување на Конкурсот за давање кредити за учество во финансирањето на модернизацијата и оптимизацијата на капацитетите во индустријата и рударството — — — — — 6